



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 22 април 1982
Скопје
Број 17 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

149.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 8 април 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ НА КРЕДИТИРАЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (Фонд на федерацијата) што се формираат по основ на задолжителен заем, во периодот од 1981 до 1985 година може да се кредитираат и развојните програми кои се остваруваат со здружување на делот на средствата на Фондот на федерацијата.

Член 2

Со средствата на Фондот на федерацијата што се формираат по основ на задолжителен заем може да се поддржуваат развојните програми кои ги обезбедуваат следниве основни критериуми на кредитирање:

1. дел од средствата на Фондот на федерацијата да се остварува со здружување на трудот и средствата на организациите на здружен труд врз доховодни односи;
2. производството да е наменето претежно за извоз, и тоа најмалку 40%;
3. да се обезбедува најмалку 20% поголем доход по работник од остварениот просек во општествениот сектор на стопанството во Републиката, вложувањето во основни средства во 1982 година да изнесува најмногу до 1,2 милиони динари по ново работно место, а во периодот од 1983 до 1985 година валоризирано за порастот на цените;
4. производството да не е високо зависно од потрошувачката на електрична енергија и течни горива;
5. организациите на здружен труд да учествуваат со сопствени средства во висина од најмалку една третина од пресметковната вредност на објектот, а средствата на Фондот на федерацијата остварени по основ на здружување на трудот и средствата да се движат под предвиденото учество утврдено во член 4 од Законот за условите и начинот за здружувањето на делот од средствата на Фондот на федерацијата за остварување на заеднички развојни програми во СР Македонија во периодот од 1981 до 1985 година.

Развојната програма што се остварува со здружување на делот на средствата на Фондот на федерацијата треба да обезбедува најмалку три критериуми од овој член, од кои задолжително критериумот од точките 2 и 4.

Развојната програма што се остварува во стопански недоволно развиените краишта во Репуб-

ликата треба да обезбедува најмалку два критериума, од кои задолжително критериумот од точка 4.

Член 3

Критериумите од член 2 од оваа одлука нема да се применуваат, освен критериумот од точка 4, во случаите кога се работи за развојни програми со кои се обезбедува:

- производството на електрична енергија и производство на јаглен;
- замена на нафтените деривати со други видови горива од домашни извори;
- примарно производство за потребите на веќе изградени преработувачки капацитети во црната, обоената и базната хемиска индустрија;
- покачено производство на основни земјоделски и прехранбени производи (лебни жита, шеќерна репка, маслодајни семиња, месо, млеко, пастеризирано млеко, преработки од млеко и сточна храна).

Член 4

Учеството на кредитот од средствата на Фондот на федерацијата што се формираат по основ на задолжителен заем од пресметковната вредност на развојната програма може да изнесува до висина на разликата меѓу учеството на здружените средства од Фондот на федерацијата и можното учество на здружените средства, утврдено во член 4 од Законот за условите и начинот за здружување на делот од средствата на Фондот на федерацијата за остварување на заеднички развојни програми во СР Македонија, а најмногу до 10% од пресметковната вредност на објектот.

Кога развојната програма се остварува во дејностите определени во член 3 од оваа одлука или во стопански недоволно развиените краишта во Републиката, учеството на средствата на Фондот на федерацијата остварени со задолжителен заем од став 1 на овој член може да изнесува до висина на учеството утврдено во Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година (Втор дел, партија 2.4, точка 2, потточка 1).

Член 5

Одлуките на овластената банка за кредитирање од средствата на Фондот на федерацијата што се формираат врз основа на задолжителен заем на развојните програми кои се остваруваат со здружување на средствата на овој фонд донесени до влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се остваруваат под услови и на начин утврдени со донесените одлуки.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-700/1
8 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

150.

Врз основа на член 11 од Законот за данокот од доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80 и 38/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Се ослободуваат од плаќање на данок од доход организациите на здружен труд од областа 12 — образование, наука, култура и информации, освен подгрупата 120363 — изнајмување и дистрибуција на филмови, и областа 13 — здравствена и социјална заштита.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-658/1
1 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

151.

Врз основа на член 4, став 3 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81 и 20/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА ЕКОНОМСКИ СТУДИИ

1. Од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството предвидени за финансирање на изработката на економски студии ќе се користи износ од 7.600.000 динари и тоа:

- а) за изработка на Просторниот план на СР Македонија 6.100.000 дин. и
- б) за изработка на студијата на транспортниот пазар во СР Македонија 1.500.000 дин.

2. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-678/1
1 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

152.

Врз основа на член 49, став 2 од Законот за воените инвалиди („Службен весник на СРМ“, бр. 29/73, 45/74, 42/77 и 11/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СО ПОРАСТОТ НА ОСТВАРЕНИТЕ ПРОСЕЧНИ НОМИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација се усогласуваат со порастот на остварените просечни номинални лични доходи на сите вработени во претходната година во Републиката, така што тие се зголемуваат за 31,8% од 1 јануари 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-674/1
1 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

153.

Врз основа на член 19, став 1 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“, бр. 20/77, 27/78 и 11/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА СО ПОРАСТОТ НА ОСТВАРЕНИТЕ ПРОСЕЧНИ НОМИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Постојаното материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна се усогласува со порастот на остварените просечни номинални лични доходи на сите вработени во претходната година во Републиката и се зголемува за 31,8% од 1 јануари 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-673/1
1 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

154.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ, ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО НА ХРАНИТЕЛОТ НЕМААТ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ, СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ

I

Висината на имотните услови од член 2 на Законот за заштита на семејството чиј хранител е на задолжителна воена служба се усогласува со движењето на порастот на трошоците за живот и се смета дека членовите на семејството на хранителот немаат сопствени средства доволни за издржување за 1982 година, ако:

1. личниот доход од земјоделска дејност не изнесува повеќе од 358 динари месечно по член на семејството;

2. Личниот доход од работен однос и другите редовни приходи не изнесуваат повеќе од 1.127 динари месечно по член на семејството;

3. збирот на месечниот износ од точките 1 и 2 не изнесува повеќе од 1.127 динари месечно по член на семејството.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-672/1

1 април 1982 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

155.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“, бр. 33/76, 25/79 и 11/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА ПОД ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА СО ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ НОМИНАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ОСТВАРЕНИ ВО ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Висината на цивилната инвалиднина за цивилните инвалиди од војната се усогласува со порастот на просечните номинални лични доходи на сите вработени остварени во претходната година во Републиката и се зголемува за 31,8% од 1 јануари 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-671/1

1 април 1982 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

156.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на X-та седница одржана на 11 март 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ПЕДИЈАТРИЈА СО НЕГА

1. Се одобрува употребата на учебникот Педијатрија со неџа од д-р С. Костиќ, во издание на Заводот за учебници и наставни средства — Белград.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-66

12 март 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

157.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на X-та седница одржана на 11 март 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ГЕОМЕТРИЈА СО ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА I КЛАС НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Геометрија со збирка задачи за I клас на средното образование од Мадевски д-р Живко, Александар Самарски и Наум Цилаковски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-67

12 март 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

158.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на X-та седница, одржана на 11 март 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ НЕГА НА ДЕТЕТО

1. Се одобрува употребата на учебникот Нега на детето од д-р С. Костиќ и Љ. Пујиќ, во издание на Заводот за учебници и наставни средства — Белград.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-65
12 март 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

159.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на X-та седница одржана на 11 март 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ АЛГЕБРА СО ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА I КЛАС НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Алгебра со збирка задачи за I клас на средното образование од Велимир Сотировиќ, Јово Стефановски, Душко Аревски, Душан Леговац и Наум Лазаревски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-68
12 март 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

160.

Врз основа на член 42 и 53 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на X-та седница одржана на 11 март 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ БИОЛОГИЈА ЗА I КЛАС

1. Се одобрува употребата на учебникот Биологија за I клас од Шопова д-р Милка и Поповска — Станковиќ д-р Огњанка, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-69
12 март 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Митко Илиевски, с. р.

161.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 24 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 19 и 20 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Заводот за медицинска рехабилитација во Скопје со референдум одржан на 28 декември 1977 година, во делот во кој мерилата по основите сложеност и одговорност се определени во распон, како и точките 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 и 26 од Табелата за бројот на бодовите, која е составен дел на овој правилник.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Заводот за медицинска рехабилитација во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 19 и 20 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, како и на точките 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 и 26 од Табелата за бројот на бодовите, која е составен дел на овој правилник затоа што основано се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со членот 17 од оспорениот правилник се предвидени основите за утврдување вредноста на работите односно работните задачи што работникот ги врши. Како такви со оваа одредба се предвидени: сложеноста, одговорноста и условите под кои се извршуваат работните задачи. Степенувајќи ги основите сложеност и одговорност, оспорениот правилник во членовите 19 и 20 ги вреднува работите и работните задачи на работниците по овие основи со број на бодови во распон. Таквото вреднување, според мислењето на Судот, создава можност за субјективизам, што не е во согласност со начелото на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд, според кое на секој работник му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход зависно од резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што со членовите 19 и 20 од оспорениот правилник за работите и работните задачи на работниците на заводот по основите сложеност и одговорност се определени мерила во распон, Судот оцени дека тие не се во согласност со означеното уставно начело.

Судот понатаму утврди дека во Табелата за бројот на бодовите, која е составен дел на оспорениот правилник, работите на физиотерапевтите со средна и со виша стручна подготовка (т. 15 и 16) по основот сложеност различно се вреднувани. Различно се вреднувани исто така и физиотерапевтите во балнеотерапија (т. 18 и 19) со средна и со виша стручна подготовка, физиотерапевтите — масери (т. 20 и 21) со средна и виша стручна подготовка и најпосле, работните терапевти со средна и виша стручна подготовка (т. 24 и 26). Судот потоа утврди дека со членот 11 од Самоуправната спогодба за организација и систематизација на работните места, како услов за вршење на определените работи и работни задачи на физиотерапевти во стационар, на физиотерапевт во базен, физиотерапевт во балнеотерапија, физиотерапевти во сала и физиотерапевти е предвидено завршено средно или више медицинско училиште насока фи-

зиотерапеути, односно насока за работни терапеути. Според тоа актот за систематизација, како услов за вршење на работите и работните задачи на терапеут односно работен терапеут предвидува алтернативно средна или виша стручна подготовка. Значи, според одредбите на овој акт и оние работници физиотерапеути односно работни терапеути со средна стручна подготовка со еднаков успех ќе можат да ги вршат работите и работните задачи како и физиотерапеути со виша стручна подготовка. Со други зборови, според овој акт за систематизација, терапеутите од означените точки на оспорената табела со средна и виша стручна подготовка произлегува дека вршат работи и работни задачи од иста сложеност. Поради тоа Судот смета дека работите и работните задачи на овие две категории работници по основот сложеност не можат различно да се вреднуваат.

Со оглед на тоа што во точките 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 и 26 од Табелата за бројот на бодовите, како составен дел на оспорениот правилник, работите и работните задачи на физиотерапеутите односно на работните терапеути по основот сложеност се различно вреднувани, Судот оцени дека тие не се во согласност со означеното уставно начело.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 110/81
24 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Републичкиот буџет за 1982 година, објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 42/81, се поткраднале грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1982 ГОДИНА

Во раздел 22 позиција 246, наместо износот „15.000.000“ треба да стои износот „18.000.000“, во вкупниот износ на основната намена наместо износот „36.561.000“ треба да стои износот „39.561.000“, во ставката Вкупно раздел 22 (позиција од 239 до 250), наместо износот „36.661.000“ треба да стои износот „39.661.000“, во Рекапитулацијата на разделот, за функцијата на органот, наместо износот „31.980.000“ треба да стои износот „34.980.000“, и во Вкупно, наместо износот „36.661.000“, треба да стои износот „39.661.000“.

Бр. 13-830
15 март 1982 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието
на СР Македонија

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

212.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 31 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура, на седницата одржана на 11 март 1982 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРААТ ВО СЕКОЈА ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА ЗА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ВО ОДБОРОТ НА САМОУПРАВНАТА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат делегатските единици за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура и за избор на членови во Одборот за самоуправна работничка контрола, критериумите и начинот на избор на делегатите и се определува бројот на делегатите што се избираат во секоја делегатска единица.

Член 2

Бројот на делегатите во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура се определува според бројот на

работните луѓе во основните самоуправни организации и заедници што ги основале општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура, водејќи сметка за обезбедувањето на соодветна застапеност на одделните области на општествениот труд, односно територијалните подрачја и застапеноста на сите општински самоуправни интересни заедници на физичката култура кои се здружиле во Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура, како и соодветна застапеност на другите здружени членови во Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура.

Член 3

Делегатите за Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура се избираат од делегатските единици на:

— Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура;

— избраните органи на општествените организации за физичка култура, како и здруженија на граѓаните што се од општ интерес за Републиката;

— самоуправните органи на ОЗТ од областа на физичката култура, што се од општ интерес за Републиката, односно илните посебни делегации, ако со оглед на бројот на вработените постојат услови за организирано учество во вршењето на функциите на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура.

Член 4

Делегатите за членови во Одборот за самоуправна работничка контрола на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура се избираат од делегатските единици на општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура.

Член 5

Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура од општините: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес, Штип, Центар — Скопје, Карпош — Скопје, Гази Баба — Скопје, Кисела Вода — Скопје и Чаир — Скопје, секоја посебно претставува една делегатска единица за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на физичката култура.

Член 6

Делегатските единици на општествените организации од областа на физичката култура, како и здруженијата на граѓаните што се од општ интерес за Републиката ги сочинуваат делегатите на нивните избрани органи и тоа:

1. Делегатска единица број 1 — Атлетски сојуз на Македонија.
2. Делегатска единица број 2 — Боксерски сојуз на Македонија.
3. Делегатска единица број 3 — Велосипедски сојуз на Македонија.
4. Делегатска единица број 4 — Веслачки сојуз на Македонија, — Едричарски сојуз на Македонија.
5. Делегатска единица број 5 — Воздухопловен сојуз на Македонија.
6. Делегатска единица број 6 — Кајакарски сојуз на мирни води на Македонија, — Кајакарски сојуз на дивни води на Македонија.
7. Делегатска единица број 7 — Одбојкарски сојуз на Македонија.
8. Делегатска единица број 8 — Карате сојуз на Македонија.
9. Делегатска единица број 9 — Кошаркарски сојуз на Македонија.
10. Делегатска единица број 10 — Планинарски сојуз на Македонија, — Сојуз на извидници на Македонија.
11. Делегатска единица број 11 — Пливачки сојуз на Македонија.
12. Делегатска единица број 12 — Сојуз за физичко воспитување и спортска рекреација на Македонија „Партизан“.
13. Делегатска единица број 13 — Ракометен сојуз на Македонија.
14. Делегатска единица број 14 — Сојуз на училишни друштва за физичка култура на Македонија.
15. Делегатска единица број 15 — Смучарски сојуз на Македонија.
16. Делегатска единица број 16 — Сојуз на боречки спортови на Македонија.
17. Делегатска единица број 17 — Стрелачки сојуз на Македонија.
18. Делегатска единица број 18 — Сојуз на организациите за физичка култура на Македонија.
19. Делегатска единица број 19 — Сојуз на организациите за физичка култура на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, — Сојуз на организациите за физичка култура на Универзитетот во Битола.
20. Делегатска единица број 20 — Фудбалски сојуз на Македонија.
21. Делегатска единица број 21 — Шаховски сојуз на Македонија.

22. Делегатска единица број 22

- Тениски сојуз на Македонија,
- Столно-тениски сојуз на Македонија.

23. Делегатска единица број 23

- Сојуз на ловечки организации на Македонија,
- Сојуз на спортско-риболовни друштва на Македонија.

24. Делегатска единица број 24

- Сојуз за спорт и рекреација на инвалидни лица на Македонија,
- Кугларски сојуз на Македонија.

25. Делегатска единица број 25

- Авто-мото сојуз на Македонија,
- Сојуз за наутика на Македонија.

26. Делегатска единица број 26

- Сојуз на педагозите по физичка култура на Македонија,
- Секција на лекари по спортска медицина на Македонија,
- Секција на спортски новинари на Македонија.

Член 7

Самоуправните органи на ОЗТ од областа на физичката култура, што се од општ интерес за Републиката и тоа: Смучарски центар „Маврово“ — Маврово, Школско-скијачко-рекреативен центар „Попова Шапка“ — Тетово и Спортско-рекреативен центар „Билјанини Извори“ — Охрид, односно нивните посебни делегации, ако со оглед на бројот на вработените постојат услови за организирано учество во вршењето на функциите на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на физичката култура, секоја посебно претставува една делегатска единица за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на физичката култура.

Член 8

Делегатските единици на собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура од општините: Берово, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Неготино, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Центар — Скопје, Гази Баба — Скопје, Карпош — Скопје, Кисела Вода — Скопје и Чаир — Скопје, делегираат во Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на физичката култура по еден делегат (корисник на услуги) од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници.

Делегатските единици на собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура од општините: Битола, Штип, Прилеп, Титов Велес, Охрид, Куманово, Гостивар, Струмица и Тетово делегираат во Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на физичката култура по два делегати (корисници на услуги) од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници.

Член 9

Делегатските единици на избраните органи на општествените организации од областа на физичката култура, како и здруженија на граѓаните што се од општ интерес за Републиката, делегираат во Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на физичката култура по еден делегат (давател на услуги) од редот на членовите на нивните избрани органи.

Делегатските единици на ОЗТ од областа на физичката култура што се од општ интерес за Републиката, делегираат по еден делегат (давател на услуги) од редот на делегатите на работничкиот совет или друг на него по поткрепка и функција соодветен орган на управување на организацијата на здружен труд утврден со нејзиниот статут, ако со оглед на бројот на вработените

не постојат услови да се формира и посебна делегација за организирано учество во вршење на функциите на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на физичката култура.

Член 10

Делегатските единици за избор на делегати за членови на Одборот на самоуправната работничка контрола на Републиката самоуправна интересна заедница на физичката култура ги сочинуваат:

1. Делегатска единица број 1
 - Центар — Скопје,
 - Гази Баба — Скопје,
 - Карпош — Скопје,
 - Кисела Вода — Скопје,
 - Чаир — Скопје.
2. Делегатска единица број 2
 - Куманово,
 - Кратово,
 - Крива Паланка.
3. Делегатска единица број 3
 - Охрид,
 - Струга,
 - Кичево,
 - Брод Македонски.
4. Делегатска единица број 4
 - Битола,
 - Ресен.
5. Делегатска единица број 5
 - Прилеп,
 - Демир Хисар,
 - Крушево.
6. Делегатска единица број 6
 - Тетово,
 - Гостивар,
 - Дебар.
7. Делегатска единица број 7
 - Титов Велес,
 - Гевгелија,
 - Неготино,
 - Валандово,
 - Кавадарци.
8. Делегатска единица број 8
 - Штип,
 - Пробиштип,
 - Радовиш,
 - Струмица.
9. Делегатска единица број 9
 - Кочани,
 - Винаца,
 - Свети Николе,
 - Берово,
 - Делчево.

Член 11

Делегатските единици за избор на делегати за членови на Одборот на самоуправната работничка контрола на општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура избираат по еден делегат од редот на членовите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници.

Член 12

Вкупниот број на делегатите на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на физичката култура изнесува 72 делегати, од кои 43 делегати (корисници на услуги) избираат собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на физичката култура, 26 делегати (даватели на услуги) избираат избраните органи на општествените организации од областа на физичката култура, како и здруженијата на граѓаните што се од општ интерес за Републиката и 3 делегати избираат самоуправните органи на ОЗТ од областа на физичката култура што се од општ интерес за Републиката.

Член 13

Вкупниот број на членови за Одборот на самоуправната работничка контрола на Републиката самоуправна интересна заедница на физичката култура изнесува 9 делегати.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

08 бр. 77/82-1

11 март 1982 година
Скопје

Претседател,
Јаков Попоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — КРИВА ПАЛАНКА

213.

Врз основа на член 22 став 3 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за образование и научни дејности — Крива Паланка, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 18 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личен доход за финансирање на основното образование во 1982 година се утврдуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 5,00%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1,00%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, по стапка од 6,00%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-309

18 декември 1981 година
Крива Паланка

Претседател,
Тодорчо Давитковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА

214.

Врз основа на член 26 став 3 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Крива Паланка, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1982 ГОДИНА — КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Крива Паланка, што ќе се пресметуваат и наплатуваат од личните доходи на вработените од стопанство, нестопанство и личен доход од земјоделска дејност.

Член 2

Во 1982 година стапките на придонесот што ќе се плаќаат изнесуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од стопанство и нестопанство, по стапка од 1,85%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, 0,15%;

3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 1⁰/₀;

4. придонес од личен доход од професионална дејност, по стапка од 1⁰/₀.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-149
25 декември 1981 година
Крива Паланка

Претседател,
Станка Дејановска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КРИВА ПАЛАНКА

215.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за здружување на средства во Републиката СИЗ на физичката култура и член 21 точка 3 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Крива Паланка, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Крива Паланка, на седницата одржана на 23 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на физичката култура и за здружување средства во Републиката СИЗ на физичката култура.

Член 2

Во 1982 година се утврдуваат стапки на придонес и тоа:

1. 0,24⁰/₀ — придонес од доход на основните организации на здружен труд;
2. 0,25⁰/₀ — придонес од личен доход од работен однос;
3. 0,015⁰/₀ — придонес од личен доход од земјоделска дејност;
4. 1⁰/₀ — придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
5. 1⁰/₀ — придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Од основот утврден од член 1 од оваа одлука Општинската СИЗ на физичката култура — Крива Паланка здружува средства во Републиката СИЗ на физичката култура со издвојување на:

1. 0,04⁰/₀ од доходот на основните организации на здружен труд во Општината и
2. 0,05⁰/₀ од личен доход од работен однос од нестопанство.

Вкупниот износ на средствата што Општинската СИЗ на физичката култура — Крива Паланка ги здружува во Републиката СИЗ на физичката култура — Скопје и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-76/1
23 декември 1981 година
Крива Паланка

Претседател,
Бранислав Илиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРИВА ПАЛАНКА

216.

Врз основа на член 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), член 586 од Законот за здружен труд, член 1 од Самоуправната спогодба за здружување на средства во Републиката заедница на културата и член 108 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Крива Паланка, Собранието на ОСИЗ на културата — Крива Паланка, на седницата одржана на 24 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на културата и за здружување средства во Републиката СИЗ на културата.

Член 2

Во 1982 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

1. 0,86⁰/₀ — придонес од доходот на основните организации на здружен труд;
2. 0,70⁰/₀ — придонес од личен доход од работен однос;
3. 0,01⁰/₀ — придонес од личен доход од земјоделска дејност;
4. 1⁰/₀ — придонес од личен доход од самостојно вршење на професионална дејност и
5. 1⁰/₀ — придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност.

Член 3

Од утврдените стапки на придонеси во член 2 точка 1 и 2, Општинската СИЗ на културата издвојува:

- 0,36⁰/₀ од доходот на основните организации на здружен труд; и
- 0,20⁰/₀ од личен доход од работен однос за здружување на средства во Републиката СИЗ на културата.
- 0,353⁰/₀ од доходот на основните организации на здружен труд; и
- 0,30⁰/₀ од личен доход од работен однос, за изградба на новиот спомен-дом на културата во Крива Паланка.

Вкупниот износ на средствата што Општинската СИЗ на културата — Крива Паланка ги здружува во Републиката СИЗ на културата и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 08-99

24 декември 1981 година

Крива Паланка

Претседател,

Наке Петровски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

217.

Врз основа на член 199 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 30 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување за 1982 година се определува во висина од 8,70% од личниот доход и други примања во која се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 5,00%;

— стапка на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови и други права на здравствената заштита од 3,70%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања се определува во висина од 0,30%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболувања од професионални болести по стапка од 0,30 пресметуваат и плаќаат обврзниците на придонеси кои не формираат доход за вработените по договор за дело на бруто основицата.

Член 3

Посебен придонес за користење на здравствена заштита во странство за детацираните работници се определува во висина од 20% од нето личниот доход односно основицата одредена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот според членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е при уплата на придонесите за здравственото осигурување и посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство (за детацираните работници), на самиот налог уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси со озна-

ка на основицата и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот, во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-441

30 март 1982 година

Дебар

Претседател,

Папрандику Бардул, с. р.

218.

Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 30 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1982 година на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар.

Член 2

Земјоделските осигуреници плаќаат за здравствено осигурување и тоа:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 2,00% од катастарскиот приход и 30,00 динари паушал за секој член на домаќинството;

б) за правата на здравствена заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува заедницата:

— 1,00% од катастарскиот приход и 20,00 динари паушал за секој член на домаќинството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-442

30 март 1982 година

Дебар

Претседател,

Папрандику Бардул, с. р.

219.

Врз основа на член 199 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар и член 25 став 1 и 26 од Законот за самоуправните заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата од 30 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Придонес за здравствено осигурување во постојан месечен износ за одделни категории осигуреници се плаќа и тоа:

1. за лица на доброволна и задолжителна практика (волонтери и друго) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 204,00 динари месечно;

2. за ученици во стопанство односно за ученици во средни училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 100,00 динари месечно;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 90,00 динари месечно;

4. за лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 204,00 динари месечно;

5. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 90,00 динари месечно;

6. за лица — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на територијалната одбрана, во износ од 90,00 динари;

7. за уживатели на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или Извршниот совет, во износ од 204,00 динари месечно;

8. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на привремена работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во износ од 204,00 динари по член на потесното семејство;

9. пензионер од странски носител на осигурување додека престојува на подрачјето на Заедницата, ако со меѓународен договор не е определено поинаку, во износ од 200,00 динари месечно по член.

Член 2

Во постојан месечен износ се плаќаат и придонесите за здравственото осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за:

1. ученици во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите и академиите за време на практичната работа во врска со наставата, во износ од 35,00 динари;

2. за лица кои учествуваат во организирани јавни акции, во износ од 25,00 динари;

3. за лица кои учествуваат на младински работни акции, во износ од 35,00 динари;

4. за лица кои се на изведување обука во одредите на предвојничка обука, во износ од 35,00 динари;

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување задаци на територијалната одбрана и цивилната заштита, во износ од 35,00 динари;

6. на припадниците на доброволните организации за противпожарна заштита, во износ од 35,00 динари;

7. за лица што се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатува заедницата за вработување, во износ од 52,00 динари;

8. за лица кои вршат повремени или привремени работи по основ на договор за дело, во износ од 52,00 динари.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, освен за тие од член 1 точка 8 се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Собранието на Општинската

заедница на здравството и здравственото осигурување, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-443

30 март 1982 година

Дебар

Претседател,
Папрандику Бардул, с. р.

220.

Врз основа на член 83 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар и член 50 од Законот за здравствена заштита и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 30 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО, ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се определува начинот на употреба на превоз, надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварување на правото на здравствената заштита на осигурениците од работничкото осигурување, упатени од надлежен лекар на здравствената служба, надвор од местото на живеење на осигуреното лице.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на осигурените лица од работничкото осигурување во висина на тарифата на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоци за превоз припаѓа и на осигурените лица кога поради итност на случајот или здравствената состојба по налог на лекарот или здравствената служба, превозот е извршен со друго превозно средство.

Кога превозот во случај од претходниот став е извршен без претходен налог на лекар и здравствена организација, оправданоста на превозот и превозното средство дополнително ја цени комисијата на лекари на оваа заедница.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз се определува според најкусата релација во јавниот сообраќај, и тоа:

— во случај на патување со железница — II класа на патнички воз;

— во речен и поморски сообраќај — II класа на пловен објект;

— кога превозот се врши со автобус — полна цена на чинењето;

— кога на иста релација има железнички, бродски и автобуски сообраќај, трошоците за превоз се признаваат по најниската тарифа.

Член 4

Ако осигуреното лице, врз основа на посебни прописи, има право на бесплатен превоз, не му припаѓаат трошоци за превоз.

Член 5

На осигурените лица кои користат здравствена заштита спротивно на одредбите на Законот и општите акти на Заедницата, не им следува право на превоз и надоместок на други трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради користење на здравствена заштита има важност само за едно патување. Доколку лекарот специјалист на кого осигуреното лице му е упатено најде дека е потребно испитување кај друг специјалист, упатот важи за сите останати прегледи.

Кога осигуреното лице, во смисла од претходниот став, е упатено односно преземено на амбулантно-специјалистичко испитување и лекување, патниот налог — упатот важи за цело време додека трае испитувањето односно лекувањето.

Член 7

Надоместокот за исхрана и сместување за време на патувањето и престој во друго место на осигурените лица им припаѓа како следува:

- за Струга и Охрид, во износ од 80 динари,
- за подрачјето во Републиката 125 динари,
- за Скопје 140 динари,
- надвор од подрачјето на СРМ 200 динари.

За осигуреници деца до 15 годишна возраст надоместокот за исхрана и сместување од претходниот став се намалува за 50%.

Надоместокот за исхрана и сместување припаѓа во полн износ ако патувањето и престојот во друго место заедно со часовите на превозот траеле повеќе од 12 часа, а помалку од 24 часа. Ако не е користено ноќевање, износот се намалува за 30%. За патување кое траело повеќе од 8 часа до 12 часа, износот на надоместокот се намалува за 50%.

Член 8

Барањата на надоместокот на трошоците за превоз и исхрана, како и за сместување, стасуваат за исплата наредниот ден по завршеното лекување односно испитување и патување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, а ќе се применува од 1 април 1982 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-485/1

30 март 1982 година
Дебар

Претседател,
Папраднику Бардул, с. р.

221.

Врз основа на член 90 став 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар и член 52 став 3 од Законот за здравството и здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 30 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА РАБОТНИЧКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите и начинот на остварување на правото на погребни трошоци и посмртна помош во случај на смрт на осигуреник или осигурено лице.

Член 2

Надоместокот на трошоците за погреб се утврдува во износ и тоа:

- 1.000 динари, во случај на смрт на осигурено лице до едногодишна возраст;
- 1.600 динари, во случај на смрт на осигурено лице од една до 7 годишна возраст;
- 2.300 динари, во случај на смрт на осигурено лице од 7 годишна до 15 годишна возраст;
- 2.800 динари, во случај на смрт на осигуреник или осигурено лице преку 15 годишна возраст.

Член 3

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лице што го извршило погребот на осигуреното лице односно осигуреникот врз основа на извод од матичната книга на умрените, изјава за извршен закоп и здравствената легитимација на умреното осигурено лице.

Член 4

На членовите на семејството на умрениот осигуреник им припаѓа помош во висина на едномесечен износ од основата за надоместок на личен доход, односно едно месечна последна пензија, материјално обезбедување или привремен надомест.

Член 5

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош стасува на денот на смртта на осигуреникот односно осигуреното лице.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, а ќе се применува од 1 април 1982 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-486/1

30 март 1982 година
Дебар

Претседател,
Папраднику Бардул, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО

222.

Врз основа на член 33 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура и член 14 од Статутот на СИЗ за физичката култура, Собранието на Заедницата на седницата одржана на 18 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонеси што ги плаќаат основните организации на здружен труд заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово и Републичката заедница на физичката култура — Скопје.

Член 2

Во 1982 година се утврдуваат збирните стапки на придонеси:

1. придонеси од доходот на ООЗТ, по стапка од 0,14 (во која е содржана стапката за Општинската СИЗ за физичка култура — Тетово од 0,10% и за Републичката заедница на физичката култура — Скопје од 0,04%);

2. придонесот од личен доход од работен однос од нестопанска дејност по стапка од 0,15%, во која е содржана стапката на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово од 0,10% и Републичката СИЗ на физичката култура — Скопје од 0,05%;

Се овластува Службата на општественото книговодство при Собранието на општина Тетово рас-пределбата да ја врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки;

3. придонесот од личен доход од земјоделска дејност — 0,15%;

4. придонесот од личен доход од самостојно вршење на дејност изнесува 0,10%.

Член 3

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот за пресметување и плаќање на данокот на доходот на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79, 2/80).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 0801-47
18 февруари 1982 година
Тетово

Претседател,
Панче Мартиновски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ

223.

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78), Собранието на Заедницата за вработување — Радовиш, на седницата одржана на 29 март 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа:

— за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавецот, личниот доход за работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (бруто личен доход), по стапка од 0,70%;

— за работодавецот — основицата според која плаќа данок од личен доход по стапка од 0,70%;

— за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување изнесува 15% од годишниот износ на данокот.

Член 2

Одлуката ќе се применува во 1982 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-181/21-6
29 март 1982 година
Радовиш

Претседател,
Димитар Атанасов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

224.

Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 25 став 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за образование и наука на општината Свети Николе, Собранието на Општинската СИЗ за образование, на седницата одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесот од личен доход на работниците за финансирање на дејноста на Општинската СИЗ за образование и наука на општината Свети Николе, според кои ќе се формираат средствата за 1982 година.

Член 2

Стапките на придонесот од личен доход на работниците за финансирање на дејноста на Општинската СИЗ за образование и наука на општината Свети Николе за 1982 година изнесуваат:

— од личен доход од работен однос	5,80 ⁰ / ₀ ,
— од личен доход од земјоделска дејност	1,00 ⁰ / ₀ ,
— од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност	6,00 ⁰ / ₀ .

Член 3

Во однос на обврзниците, основиците, пресметувањето и уплатувањето на придонесите, ќе се применуваат одредбите на член 14 и 15 од Законот за СИЗ за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78).

Член 4

Од плаќање на придонесот се ослободуваат обврзниците чии катастарски приход не надминува 500,00 динари.

Ослободувањето од претходниот став не се однесува на обврзниците чии катастарски приход поединечно е под 500,00 динари, а живеат во заедничко домаќинство.

Член 5

Од остварените средства од придонесот на личен доход од работен однос за инвестициона изградба во основното образование се издвојуваат средства во висина од 0,50⁰/₀ од утврдената стапка по клуч на посебна сметка.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 8
4 февруари 1982 година
Свети Николе

Претседател,
Гурѓа Гонева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ НИКОЛЕ

225.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 32 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28 јануари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗДРУЖУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ВО РСИЗ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од остварениот доход и работните луѓе од нестопанството од својот бруто личен доход, заради обезбедување на средства на Општинската СИЗ на физичката култура и Републичката СИЗ на физичката култура.

Член 2

Општинската СИЗ на физичката култура — Свети Николе ги здружува средствата во Републичката заедница на физичката култура за 1982 година и се утврдуваат следните стапки:

- придонес од бруто личниот доход на работниците во нестопанството, по стапка од 0,40%;
- придонес од остварен доход во стопанските организации, по стапка од 0,39%.

Член 3

Се овластува Службата на општественото книговодство делот на здружените средства за Републичката СИЗ на физичката култура да ги издвојува на нивна жиро сметка и тоа:

- од придонесот на личен доход од работен однос во нестопанството, по стапка од 0,05%;
- од придонесот од остварен доход во организациите на здружен труд, по стапка од 0,04%.

Член 4

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши по начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 5

4 февруари 1982 година
Свети Николе

Претседател,
Стојан Гошев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

226.

Врз основа на член 34 од Законот на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 28 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 јануари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА И ЗДРУЖУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ВО РСИЗ НА КУЛТУРАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат средствата односно стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од остварениот доход и работните луѓе од својот бруто личен доход во нестопанството, заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на културата и Републичката СИЗ на културата за 1982 година.

Член 2

Општинската СИЗ на културата — Свети Николе ги здружува средствата во Републичката заедница на културата за 1982 година и се утврдуваат следните стапки:

- придонес од бруто личниот доход на организациите од областа на нестопанството, по стапка од 0,40%;
- придонес од остварен доход во стопанството, по стапка од 0,80%.

Член 3

Се овластува Службата на општественото книговодство делот на здружените средства за Републичката СИЗ на културата да го издвојува на нивна жиро сметка и тоа:

- придонес од бруто личниот доход во нестопанството, по стапка 0,20% и
- придонес од остварен доход во стопанството, по стапка 0,25%.

Член 4

Општинската СИЗ на културата — Свети Николе од својот прилив на средства ќе издвојува наменски средства во висина од 0,10% од стапката од остварениот доход што ја плаќаат организациите на здружен труд во стопанството, заради задоволување на потребите од инвестиции и опремување во областа на културата во општината Свети Николе за 1982 година.

Член 5

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот на доходот на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 5

4 февруари 1982 година
Свети Николе

Претседател,
Веселин Додевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ**227.**

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 и член 67 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 59 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 јануари 1982 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1982 ГОДИНА****Член 1**

Средства од кои се финансира Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата ќе ги обезбедуваат работните луѓе:

- придонес од бруто личните доходи на работните луѓе, по стапка од 1, 85‰;
- придонес од земјоделска дејност, по стапка од 0,20‰;
- придонес од занаетчиска дејност и самостојно вршење на услуги, по стапка од 2‰.

Член 2

Од плаќање на придонес се ослободуваат обврзниците чиј катастарски приход не надминува 200,00 динари.

Ослободувањето од претходниот став не се однесува на обврзници чиј катастарски приход поединечно е под 200,00 динари, а живеат во заедничко домаќинство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 7

4 февруари 1982 година
Свети Николе

Претседател,
Светлана Мицкова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СВЕТИ НИКОЛЕ**228.**

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 59 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 1 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ИЗВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 1982 ГОДИНА****Член 1**

Се утврдува придонес од доходот на стопанството, по стапка од 0,45‰.

Член 2

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според образците утврдени во Упатството за начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11

4 февруари 1982 година
Свети Николе

Претседател,
Митре Гошев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА**229.**

Собранието на ОСИЗ на културата — Битола, врз основа на член 14 алинеја 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 43/78) и член 23 точка 5 од Статутот на Заедницата на културата на општината Битола, на седницата одржана на 23 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА****Член 1**

Во член 2 став 1 точка 3 од Одлуката за утврдување стапките на придонесите за ОСИЗ на културата — Битола („Службен весник на СРМ“, бр. 16/79) износот „0,70‰“ се менува со износот „0,32‰“.

Член 2

Даночните ослободувања и олеснувања кои ги пропишува Општината се однесуваат и на придонесите од ОСИЗ на културата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-55/5-82
23 февруари 1982 година
Битола

Претседател,
Стево Кочовски, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС**

При овој суд заведен е спор за надомест на штета од тужителот Мехмедовиќ Шемсо од с. Горно Оризари, Титов Велес, против тужената Зорник Бајра од село Житоше, Прилеп, а сега со непозната адреса и место на живеење.

Се повикува тужената Зорник Бајра од село Житоше да се јави на овој суд и да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно судот ќе ја определи стартел кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, II. бр. 476/81. (29)

При Општинскиот суд во Титов Велес заведен е спор за сопственост од тужителот Маниќ Рамо Хивзо од село Горно Оризари, против тужената Хода Шабан од село Горно Оризари, а сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 3.500 динари.

Се повикува тужениот Хоша Шада Шабан да се јави во овој суд или да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно судот ќе му определи старател кој ќе го застапува до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, II. бр. 1136/81. (32)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Меницата издадена од МТЗ ООЗТ „Метална“ — Штип, со меничен износ од 299.105,75 динари, доставена на 17. IX. 1981 година, издадена на ден 30. VI. 1981 година е загубена. Авалист по меницата е Стопанската банка — Основна банка — Штип.

Се моли наоѓачот на меницата да ја пријави во Општинскиот суд — Штип, бидејќи е покрената постапка за нејзиното поништување.

Меницата ќе биде поништена доколку во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот никој не се јави дека ја поседува или не стави приговор против предлогот за нејзиното поништување.

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 1669/81. (25)

ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — ШТИП

Окружниот стопански суд во Штип со решението I Л. бр. 1/82-4 од 30. III. 1982 година започна со спроведување на постапка за редовна ликвидација на Договорната организација на здружен труд „Работник“ — Винаца, врз основа на одлуката бр. 0201-266 од 9. II. 1982 година на Собранието на општината Винаца, со која е отворена постапката за редовна ликвидација.

За ликвидационен управник е одреден Петар Трајанов, шеф на сметководство, на работа во „Југотутун“, ООЗТ „Горица“ — Винаца, со стан во Винаца, ул. „Кирил и Методи“ бр. 9.

Се покануваат доверителите своите побарувања да ги пријават кај овој суд со пријава и докази во 2 примероци во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште кај овој суд за 15. VI. 1982 година во 12 часот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Од Окружниот стопански суд во Штип, 30. III. 1982 година. (88)

КОНКУРСИ

Советот на Институтот за тутун — Прилеп

распишува КОНКУРС

за избор на:

1. еден асистент во Одделението за технологија, ферментација и фабрикација,
2. еден асистент во Одделението за селекција со семејно производство.

Услови:

Покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— под 1, да има завршено земјоделски факултет, да покажува способност и наклоност за научна работа и да има 1 година работно искуство во областа на технологијата, ферментацијата и фабрикацијата на тутунот;

— под 2, да има завршено земјоделски факултет, да има способност и наклоност за научна работа и да има 1 година работно искуство во областа на селекцијата на тутунот.

Кандидатите кон молбата да приложат диплома за завршен факултет, куса биографија и потврда за работното искуство.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Институтот за тутун — Прилеп. (98)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за сточарство — Скопје

распишува КОНКУРС

за преизбор на еден виш научен соработник во сите стручни звања, согласно чл. 40 од Законот за организирање на научните дејности на СРМ. Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за организирање на научните дејности на СРМ и Правилникот за утврдување на критериумите за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавата се поднесува до ООЗТ Институт за сточарство.

Кон пријавата кандидатот ќе треба да приложи биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од сите трудови.

Пријавата, биографијата и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирањето на документите нема да се земаат предвид при разгледувањето. (99)

ОБЈАВА

Врз основа на член 40 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СРМ („Службен весник на СРМ“, бр. 41/77), според известieto на Републичкиот завод за општествено планирање, бр. 01-201/2 од 18 март 1982 година, се објавуваат следните показатели за примена на Општествениот договор што произлегуваат од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година:

1. Номинален пораст на доходот во општественото стопанство — 24,0%;

2. Номинален пораст на чистиот доход во општественото стопанство 23,6%;

3. Номинален пораст на чист личен доход по вработен во општественото стопанство — 21,0%;

4. Планирани односи во распоредувањето на чистиот доход на ниво на општественото стопанство:

— за лични доходи — 75,5%;

— за заедничка потрошувачка и станбена изградба — 7,5%;

— за резерви во ООЗТ — 2,9%;

— за проширување на материјалната основа на трудот — 14,1%.

Претседавач на
Заедничката комисија за
општествено договарање,
Андон Мојсов, с. р.

СОДРЖИНА

149.	Одлука за критериумите на кредитирањето на определени развојни програми од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, во периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	321	215.	Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ на физичката култура и за здружување средства во Републичката СИЗ на физичката култура во 1982 година — — — — —	327
150.	Одлука за ослободување од плаќање на данок од доход на организациите на здружен труд за 1982 година — — — — —	322	216.	Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата и за здружување средства во Републичката СИЗ на културата во 1982 година — — — — —	328
151.	Одлука за користење на средствата за финансирање на изработката на економски студии — — — — —	322	217.	Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1982 година — — — — —	329
152.	Одлука за усогласување на инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски додаток и материјалното обезбедување за време на професионална рехабилитација со порастот на остварените просечни номинални лични доходи на сите вработени во претходната година во Републиката — — — — —	322	218.	Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1982 година — — — — —	329
153.	Одлука за усогласување на постојаното материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна со порастот на остварените просечни номинални лични доходи на сите вработени во претходната година во Републиката — — — — —	322	219.	Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници за 1982 година — — — — —	329
154.	Одлука за усогласување на висината на имотните услови, под кои се смета дека членовите на семејството на хранителот немаат сопствени средства доволни за издржување, со порастот на трошоците за живот — — — — —	323	220.	Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место, во врска со остварувањето на здравствена заштита — — — — —	330
155.	Одлука за усогласување на висината на цивилната инвалиднина за цивилните инвалиди од војната со порастот на просечните номинални лични доходи на сите вработени остварени во претходната година во Републиката — — — — —	323	221.	Одлука за висината на погребните трошоци и посмртната помош на осигурените лица на осигурените лица на работничкото осигурување на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар — ТЕТОВО	331
156.	Решение за одобрување на учебникот Педијатрија со неџа — — — — —	323	222.	Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Тетово и Републичката заедница на физичката култура — Скопје за 1982 година — — — — —	331
157.	Решение за одобрување на учебникот Геометрија со збирка задачи за I клас на средното образование — — — — —	323		РАДОВИШ	
158.	Решение за одобрување на учебникот Неџа на детето — — — — —	323	223.	Одлука за определување стапката на придонесот за вработување за 1982 година — — — — —	332
159.	Решение за одобрување на учебникот Алгебра со збирка задачи за I клас на средното образование — — — — —	324	224.	Одлука за утврдување стапките на придонесот за финансирање на дејноста на Општинската СИЗ за образование и наука на општината Свети Николе во 1982 година — — — — —	332
160.	Решение за одобрување на учебникот Биологија за I клас — — — — —	324	225.	Одлука за пресметковна стапка за здружување на средствата за остварувањето на програмата на Општинската СИЗ на физичката култура и здружувањето на средствата во РСИЗ — — — — —	333
161.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 110/81 од 24 февруари 1982 година — — — — —	324	226.	Одлука за пресметковната стапка на здружување на средствата за остварување на програмата на Општинската СИЗ на културата и здружувањето на средствата во РСИЗ на културата за 1982 година — — — — —	333
	Исправка на Републичкиот буџет за 1982 година — — — — —	325	227.	Одлука за утврдување стапката на придонесот од изворите за финансирање на Заедницата за 1982 година — — — — —	334
	Општи акти на самоуправните интересни заедници		228.	Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот од изворите за финансирање на социјалната заштита за 1982 година — — — — —	334
	СКОПЈЕ		229.	Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Битола — — — — —	334
212.	Одлука за утврдување на делегатските единици за избор на делегати и определување на бројот на делегатите што се избираат во секоја делегатска единица за Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура и во Одборот за самоуправната работничка контрола — — — — —	325		БИТОЛА	
	КРИВА ПАЛАНКА				
213.	Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на основното образование за 1982 година — — — — —	327			
214.	Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на ОСИЗ за				